

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12), министерот за финансии донесе

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ

I. Општа одредба

1. Со ова упатство се пропишува начинот на трезорското работење на буџетските корисници и единки корисници на средства од Буџетот на Република Македонија и Буџетот на единиците на локалната самоуправа (во натамошниот текст: буџетски корисници).

II. Водење на регистар на буџетски корисници

2. Во регистарот на буџетските корисници (во натамошниот текст: Регистар) кој го води Трезорот се внесуваат следните податоци:

- единствен матичен број на субјектот (ЕМБС), доделен од Централниот Регистар на Република Македонија,
- Регистарски кориснички број - РКБ (се доделува автоматски со уписот),
- раздел,
- назив на буџетскиот корисник,
- улица и број,
- населено место,
- општина,
- единствен даночен број (ЕДБ),
- шифра на организациониот облик на буџетскиот корисник,
- шифра на регистрирана претежна дејност, според Националната класификација на дејности,
- податок за означување на буџетски корисник (прва/втора линија),
- број на телефон,
- број на телефакс,
- адреса на електронска пошта на буџетскиот корисник,
- име и презиме на лице за контакт со Трезорот,
- број на телефон на лицето за контакт,
- адреса на електронска пошта на лицето за контакт,
- име и презиме на раководното лице на буџетскиот корисник и
- единствен матичен број на раководното лице.

3. Со уписот во Регистарот, на буџетските корисници (во натамошниот текст : субјект на упис) им се доделува Регистарски кориснички број (РКБ), кој што се состои од пет цифри, кој е единствен и не може да се менува.

4. Уписот во Регистарот се врши на образец (РКБ), кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на ова упатство.

5. Постапката за упис во Регистарот се поведува по барање на субјектот на упис или по барање на друг надлежен орган.

6. Подносител на пријавата за упис е лице кое го застапува субјектот на упис.

7. Субјектот на упис до Трезорот ја доставува следната документација:

- писмено барање за запишување во Регистарот;
- пополнет Образец РКБ;
- пополнет Образец ОС и
- решение за упис на основање или во случаите на промена на статусот на субјектот, се доставува решение за тековна состојба на субјектот издадено од Централниот регистар, во оригинал или копија (не постаро од шест месеци).

8. Доколку субјектот на упис е буџетски корисник и подлежи на упис во Регистарот како основен регистар воспоставен со закон кој не го води Централниот регистар, определувањето и доделувањето на Регистарскиот кориснички број (РКБ), определувањето и доделувањето на единствениот матичен број на субјектот (ЕМБС), определувањето на назив и шифра на регистрирана претежна дејност според Националната класификација на дејности, определувањето на шифра на организациониот облик на буџетскиот корисник, внесувањето на единствениот даночен број (ЕДБ) на буџетскиот корисник и други податоци од значење на субјектот на упис, се врши врз основа на:

- писмено барање за запишување во Регистарот;
- пополнет Образец РКБ;
- пополнет Образец ОС;
- образец на пријава за обезбедување на податоци преку едношалтерскиот систем (Образец ПЕ) и
- согласност за упис во Регистарот издадена од надлежен орган (доколку е единка корисник).

9. Доколку документацијата од точките 7 и 8 од ова упатство е некомплетна и содржи формален недостаток (употреба на факсимил, потписот не е со сино пенкало, потребната документација не е пополнета со кирилично писмо и не е на македонски јазик) што го спречува постапувањето по барањето, Трезорот ја враќа документацијата на исправка или дополнување.

10. Податоците кои се однесуваат за буџетскиот корисник, може да се менуваат, дополнуваат, ажурираат и бришат, на барање на буџетскиот корисник или по службена должност од страна на Министерството за финансии.

11. Документацијата за настанатите статусни и други промени, буџетските корисници ја доставуваат до Трезорот, најдоцна 10 дена од денот на настанатата промена.

12. Во Регистарот се брише уписот на буџетскиот корисник кога истиот го губи статусот на буџетски корисник. Постапката за бришење на буџетскиот корисник од Регистарот се поведува по барање на истиот, по барање на друг надлежен орган или по службена должност од страна на Министерството за финансии.

III. Класификација на сметки на буџетските корисници во рамки на Трезорската сметка

13. Во рамки на Трезорската сметка се отвораат следните типови на сметки:

- 630, 637, 603 и 631 - сметки на основен буџет;
- 660 - сметки на буџет на фондовите;
- 785 - сметки на буџет на донации;
- 786 - сметки на буџет на заеми;

- 787 и 788 - сметки на буџет од самофинансирачки активности;
- 930 - сметки на приходи на буџет на дотации;
- 937 и 903 - сметки на расходи на буџет на дотации;
- 840, 841, 843 и 845 - уплатни сметки;
- 784 - сметки за самопридонес на општините;
- 696 - депозитни сметки;
- 661- сметки на подрачни единици на фондовите;
- 889 - преодни сметки;
- 697 и 789 - наменски сметки и
- други типови на сметки.

14. Буџетскиот корисник, во зависност од потребите, може да има повеќе сметки од ист тип.

IV. Отворање и затворање на сметки на буџетските корисници во рамки на Трезорската сметка

15. Сметките во рамки на Трезорската сметка се отвораат по доставено писмено барање на буџетскиот корисник, по барање на друг надлежен орган или по службена должност од страна на Министерството за финансии.

Кон барањето се приложува пополнет образец за отворање на сметка на буџетски корисник (ОС), даден во Прилог 2, кој е составен дел на ова упатство.

16. Со средствата на сметките располагаат овластени лица кои депонираат потписи на образец картон на депонирани потписи, даден во Прилог 3, кој е составен дел на ова упатство.

17. Буџетскиот корисник за отворање на сметка ја доставува следнава документација до Трезорот:

- писмено барање за отворање на сметка;
- пополнет Образец ОС,
- картон на депонирани потписи заверен со печат на институцијата и/или со печат со кој ќе се заверуваат барањата за плаќање (во три примероци за секоја сметка);
- договор или друг соодветен акт за донација, односно заем, доколку се работи за сметка за донација, односно за заем (оригинал или копија);
- согласност за отворање на сметка издадена од надлежен орган (во случај кога барањето е поднесено од единка корисник) во оригинал;
- решение за упис на лицето овластено за застапување во Централниот регистар или тековна состојба од Централниот регистар (оригинал или копија), односно во основниот регистар (не постаро од шест месеци);
- решение за овластување на дополнителни потписници од страна на раководното лице на буџетскиот корисник (во оригинал), наведувајќи го начинот на потпишување (поединечно или колективно), доколку се овластуваат дополнителни потписници и
- друга документација по барање на Трезорот.

18. При статусни промени и промена на назив, при промена на лице овластено за застапување, при промена или овластување на дополнителни потписници, буџетскиот корисник ја доставува следнава документација до Трезорот:

- писмено барање за заверување на картоните за депонирани потписи со образложение за причините заради кое се доставува барањето;
- извод од решение за упис на лицето овластено за застапување во Централниот регистар

или тековна состојба од Централниот регистар (оригинал или копија), односно во основниот регистар (не постаро од шест месеци);

- решение за овластување на дополнителни потписници од страна на раководното лице на буџетскиот корисник (во оригинал), наведувајќи го начинот на потпишување (поединечно или колективно), доколку се овластуваат дополнителни потписници;
- картон на депонирани потписи заверен со печат на институцијата и/или со печат со кој ќе се заверуваат барањата за плаќање (во три примероци за секоја сметка) и
- друга документација по барање на Трезорот.

19. При промена на печат, буџетскиот корисник до Трезорот ја доставува следната документација:

- писмено барање за заверување на картоните за депонирани потписи со образложение за причините заради кое се доставува барањето;
- решение за упис на лицето овластено за застапување во Централниот регистар или тековна состојба од Централниот регистар (оригинал или копија), односно во основниот регистар (не постаро од шест месеци);
- решение за овластување на дополнителни потписници од страна на раководното лице на буџетскиот корисник, наведувајќи го начинот на потпишување (поединечно или колективно), доколку се овластуваат дополнителни потписници;
- картон на депонирани потписи заверен со печат на институцијата и/или со печат со кој ќе се заверуваат барањата за плаќање (во три примероци за секоја сметка);
- документација согласно Законот за печатот на Република Македонија и печатите на државните органи во Република Македонија (во оригинал) и
- друга документација по барање на Трезорот.

20. Доколку доставената документацијата од точките 17, 18 и 19 од ова упатство е некомплетна и содржи формален недостаток (употреба на факсимил, потписот не е со сино пенкало, потребната документација не е пополнета со кирилично писмо и не е на македонски јазик) што го спречува постапувањето по барањето Трезорот ја враќа документацијата на буџетскиот корисник на исправка или дополнување.

21. Сметките во рамки на трезорската сметка се затвораат по барање на буџетскиот корисник, по барање на друг надлежен орган или по службена должност од страна на Министерството за финансии.

22. Неискористените средства од сметките кои се затвораат се пренесуваат на сметките на правните следбеници на истите, од страна на буџетскиот корисник, односно по службена должност од страна на Министерството за финансии, доколку со закон не е регулирано поинаку.

23. Трезорот ја обезбедува тајноста на податоците за сметките отворени во рамки на трезорската сметка.

По исклучок од став 1 од оваа точка по барање на надлежен орган Трезорот може да даде податоци за сметките отворени во рамки на трезорската сметка.

V. Барања за плаќања што ги користат буџетските корисници

24. Буџетските корисници ги доставуваат барањата за плаќање до Трезорот, односно до Одделението за регионално трезорско работење (во натамошниот текст: трезорски канцеларии).

Барањата за плаќање се доставуваат до трезорската канцеларија која го покрива реонот во кој се наоѓа седиштето на буџетскиот корисник.

25. Буџетските корисници за извршување на плаќањата користат обрасци за барања за плаќања, дадени во Прилог 4, кој е составен дел на ова упатство.

26. Барање за плаќање кон сметки надвор од Трезорската сметка (образец 60) се користи за безготовинско плаќање кон сметки надвор од Трезорската сметка.

27. Барање за плаќање кон сметки во рамки на Трезорската сметка (образец 70) се користи за плаќања во рамки на Трезорската сметка, односно за плаќање на даноци, придонеси и други јавни давачки на буџетските корисници, за плаќања меѓу буџетските корисници или меѓу сметки на ист буџетски корисник.

28. Барање за исплата на готовина (образец 80) се користи за подигање на готовина од страна на буџетските корисници, за категориите на исплати за кои се пропишани соодветни шифри на плаќање согласно Упатство за форма и содржина на платните инструменти за вршење на платен промет во земјата.

29. Барање за безготовински поврат и пренос на средства (образец 73) се користи за поврат на повеќе, на погрешно или на уплатени средства без правен основ од сметките на буџетските корисници, од уплатните сметки и од други сметки во рамките на Трезорската сметка, кон сметки во и надвор од Трезорската сметка, како и на пренос на средства помеѓу сметки во рамки на Трезорската сметка.

30. Барање за пренасочување на јавни приходи (образец 78) се користи за пренасочување на јавните приходи помеѓу уплатните сметки и за распределба од сметки на буџетските корисници на уплатните сметки.

31. Збирно барање за плаќање кон сметки надвор од Трезорската сметка (во понатамошниот текст: Збирно барање за плаќање) се користи за безготовинско плаќање кон трансакциски сметки надвор од Трезорската сметка кога како налогодавач се јавува една сметка, а како налогопримач се јавуваат повеќе трансакциски сметки од една банка.

Збирното барање за плаќање се доставува на електронски медиум, во кој се содржат елементи од Барањето за плаќање кон сметки надвор од Трезорската сметка (образец 60) од точка 26 од ова упатство и истите се пополнуваат согласно Прилог 4 од ова упатство, а елементите “трансакциска сметка” и “назив и седиште на примач” се пополнуваат за повеќе налогопримачи.

32. Барање за плаќање помеѓу Трезорот и Трезорот на Фондот (образец 76) се користи за плаќања од сметките на буџетските корисници или од уплатните сметки отворени во рамки на Трезорската сметка кон сметките на јавните здравствени установи отворени во рамки на здравствената трезорска сметка и обратно.

33. Барањата за плаќање можат да се достават во хартиена или електронска форма освен Збирно барање за плаќањето кое се доставува во електронска форма.

Барањата за плаќање кои се доставуваат на хартија се поднесуваат до трезорската канцеларија во два исти примерока. Еден примерок останува во трезорската канцеларија, а еден примерок задржува буџетскиот корисник за своја книговодствена евиденција.

34. Барањата за плаќање кои се изработени во електронска форма се доставуваат заедно со две печатени спецификации за содржината на електронскиот медиум на кои истите се запишани, заверени со печат и потпис од овластени потписници на буџетскиот корисник. Покрај елементите кои ги содржат барањата за плаќање во зависност од видот на плаќањето, електронскиот медиум ги содржи и следниве елементи: датум на валута на барањата, вкупен број на барањата, вкупен износ на барањата, реден број на барањето и износ по поединечно барање.

VI. Изготвување, доставување и одобрување на годишни, квартални и месечни финансиски планови на буџетските корисници

35. Буџетските корисници за користење на средствата на Централниот буџет доставуваат годишни и квартални финансиски планови по сметки, по потпрограми и по расходни ставки.

За да општините ги користат средствата од буџетот на општината, истите доставуваат годишни и квартални финансиски планови, по сметки, по потпрограми и по расходни ставки.

За да единките корисници во рамките на буџетот на општините ги користат средствата од основниот буџет, од буџетот за дотации, донации и самофинансирачки активности, општините доставуваат годишни и квартални финансиски планови распределени по РКБ на единки корисници, по сметки, по потпрограми и по расходни ставки.

36. Средствата од Основниот буџет за раздел 09002 - Министерство за финансии- функции на државата, се користат без одобрување на финансиски план.

Во случај кога со одлука или друг акт на Владата на Република Македонија односно со акт донесен од страна на министерот за финансии во рамките на законските овластувања, се одобруваат средства од раздел 09002 - Министерство за финансии-функции на државата на друг буџетски корисник, средствата се одобруваат како финансиски план (право на трошење) во разделот на корисникот.

37. Годишниот финансиски план по квартали (во понатамошниот текст: годишен план), се доставува на образец даден во Прилог 5, кој е составен дел на ова упатство. Годишниот план се доставува до Трезорот во рок од 25 дена од денот на донесување на Буџетот.

38. Буџетските корисници на Централната власт, кои имаат единки корисници, во рок од пет дена од денот на донесувањето на Буџетот, доставуваат до секоја единка корисник извадок од годишниот план по сметки, по потпрограми и по расходни ставки во кој се содржани средствата наменети за одделните единки корисници.

Врз основа на извадокот од став 1 на оваа точка, единките корисници изготвуваат свој предлог на годишен план, за користење на средствата по сметки, по потпрограми и по расходни ставки, и го доставуваат до надлежниот буџетски корисник.

Надлежниот буџетски корисник врз основа на предлогот на годишните планови на единките корисници изготвува збирен годишен план и го доставува до Трезорот во рок од 25 дена од денот на донесувањето на Буџетот.

39. Буџетските корисници на Централната власт надлежни за утврдување на критериуми, процедури и рокови за распределба на наменските дотации изготвуваат годишен план за

трансферирање на средствата од дотации по општини, по потпрограми и по временски периоди (квартал, месец) во тековната фискална година за наредната фискална година.

Буџетските корисници од став 1 на оваа точка го доставуваат на одобрување годишниот план во рок утврден од страна на Министерството за финансии.

40. Општината за користење на средствата од дотациите доставува до секоја единка корисник извадок од годишниот план по потпрограми, во кој се содржани средствата наменети за одделните единици корисници.

Врз основа на извадокот од годишниот план, единките корисници изготвуваат предлог на годишен план, за користење на средствата по сметки, по потпрограми и по расходни ставки и го доставуваат до општината.

Општината, врз основа на предлогот на годишните планови изготвува збиен годишен план и го доставува до Трезорот во рок од 25 дена од денот на донесувањето на Буџетот.

41. Годишниот план доставен од страна на буџетските корисници на Централната власт не ги содржи расходните ставки 401 и 402.

42. Годишниот план, доставен од буџетскиот корисник, ги содржи следните податоци:

- година за која се однесуваат податоците,
- раздел на буџетскиот корисник,
- РКБ на буџетскиот корисник,
- тип на сметка на која се однесуваат планираните расходи,
- индивидуална партија,
- назив на буџетскиот корисник,
- број на потпрограма,
- назив на потпрограма,
- расходна ставка,
- планирани износи на расходи за секој квартал во рамки на годината, распоредени по потпрограми и расходни ставки и
- образложение на годишниот план.

43. Износот на планирани средства за тековни потреби, за одреден квартал во рамките на годишниот план на буџетските корисници од Централна власт треба да биде во висина од 1/4 од годишниот буџет, а во одредени случаи кога се јавува потреба од дополнителни средства (поради сезонски или други објективни потреби) може да се одобри и поголем износ од 1/4 од годишниот буџет, за што е потребно буџетскиот корисник да достави образложение за причината поради која се бара повисок износ.

Износот на планираните средства за капитални расходи и капитални трансфери (градежни објекти, земјиште, моторни возила, мебел и друго), за одреден квартал во рамките на годишниот план, поради карактерот на овој вид на расход, може да биде поголем од 1/4 од годишниот буџет.

44. Планот за користење на средствата од дотации, за одредена потпрограма и за соодветен временски период, не смее да биде поголем од збирот на износите на трансферираната дотација за истата потпрограма во истиот период. Во спротивно, истите не се одобруваат од страна на Трезорот, а буџетскиот корисник е должен да достави корегирани план.

45. Во согласност со годишниот план, буџетските корисници доставуваат квартален финансиски план по месеци (во понатамошниот текст: квартален план) даден во Прилог 6, кој е составен дел на ова упатство.

Кварталниот план треба да се совпаѓа со годишниот план по сметки, по потпрограми и по расходни ставки за дадениот квартал.

Кварталниот план доставен од страна на буџетските корисници на Централната власт не ги содржи расходните ставки 401 и 402.

46. Кварталниот план се доставува до Трезорот најдоцна пет дена пред почетокот на кварталот за кој се однесува планот, заради негово одобрување.

47. Кварталниот план доставен од буџетскиот корисник ги содржи следните податоци:

- квартал за кој се однесуваат податоците,
- раздел на буџетскиот корисник,
- РКБ на буџетскиот корисник,
- тип на сметка на која се однесуваат податоците,
- индивидуална партија за сметката на која се однесуваат податоците,
- назив на буџетскиот корисник,
- број на потпрограма,
- назив на потпрограма,
- расходни ставки,
- планирани износи на расходи за секој месец во рамки на кварталот, распоредени по потпрограми и расходни ставки и
- образложение на кварталниот план.

48. Трезорот ги одобрува финансиските планови на буџетските корисници. Буџетските корисници кои имаат единки корисници вршат распоредување на одобрениот план по одделни единки корисници и повратно ги известуваат.

49. Во текот на годината, буџетските корисници може да достават барање за измена на годишниот план, само доколку се работи за расходи кои не можеле да бидат навремено планирани и за истото е потребно да се достави образложение и соодветно корегирани годишен и квартален план.

Во текот на дадениот квартал, буџетските корисници може да достават барање за измена на кварталниот план по сметки, по потпрограми и по расходни ставки, само доколку се работи за расходи кои не можеле да бидат навремено планирани.

50. Ако се врши прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на Централната власт, или ако се врши прераспределба на средства меѓу расходни ставки и потпрограми во рамките на буџетот на буџетскиот корисник, или ако се врши прераспределба на средства меѓу единките корисници на буџетот на општината, потребно е да се достави барање за измена на годишниот и кварталниот план.

Во одредени случаи кога планираната динамика на расходи од Централниот буџет значително отстапува од динамиката на остварување на буџетските приходи, Трезорот може да ги ревидира и одобри годишните и кварталните финансиски планови на буџетските корисници на тој начин што ќе ја следат планираната динамика на остварување на буџетските приходи.

51. Во текот на годината, за расходните ставки 401 и 402, буџетските корисници на Централната власт, изготвуваат предлог на месечен финансиски план, кој го доставуваат до Министерството за финансии - Сектор за буџет и фондови, заедно со потребната документација, најдоцна три дена пред денот на исплата на платата во тековниот месец, заради негово одобрување.

За доставување на месечниот финансиски план се користи образецот за квартален план, во кој се внесуваат износи само за тековниот месец. Месечниот финансиски план за расходните ставки 401 и 402, се изготвува поодделно за секоја сметка и по потпрограми.

Доколку доставената документацијата од ставот 1 од оваа точка е некомплетна и содржи формален недостаток што го спречува постапувањето по барањето Министерството за финансии - Сектор за буџет и фондови ја враќа документацијата на буџетскиот корисник на исправка или дополнување.

Изготвениот месечен финансиски план се доставува до Трезорот.

52. Одобрувањето на финансиските планови за плати за расходните ставки 401 и 402 на сметките на буџетот на општината го врши Трезорот.

Одобрувањето на финансиските планови за плати за расходните ставки 401 и 402, на сметките на единките корисници на средства од буџетот на општината, се врши врз основа на формулар Образец Ф6 доставен од страна на општината до надлежните министерства, кои потоа се доставуваат до Министерството за финансии - Сектор за буџет и фондови и по извршената проверка се доставуваат до Трезорот. Трезорот истите ги одобрува врз основа на доставените месечни финансиски планови, а за сметките на буџетот на дотации одобрувањето на финансиските планови се врши во рамки на износот на дотацијата на сметката на општината.

53. За користење на средствата од сметката за расходи на дотации наменети за противпожарна заштита во буџетот на општината, буџетските корисници доставуваат месечен план или квартален план по месеци за расходните ставки 401 и 402 до Трезорот, најдоцна пет дена пред почетокот на месецот или кварталот за кој се однесува планот заради негово одобрување, во рамки на износот на дотацијата на сметката на општината.

За користење на средства од сметката за расходи на дотации наменети за збирни јавни набавки, потребно е до Трезорот да се достави квартален финансиски план и договор за склучена јавна набавка.

VII. Уплати и исплати на сметките на буџетите и на буџетските корисници во рамки на трезорската сметка

54. На товар на сметката на Основниот буџет (630) се врши:
- пренос (трансфер) на средства на сметките на основниот буџет (637 и 603) на буџетските корисници, кога се вршат плаќања од тие сметки и
- враќање на повеќе или на погрешно уплатени приходи и други приливи на Основниот буџет.

Во корист на сметката на Основниот буџет се вршат уплати по основ на:

- приходи и други приливи на Основниот буџет и
- враќање на повеќе или на погрешно платени средства.

55. Буџетските корисници на товар на сметките на Основниот буџет (637, 603) вршат:

- плаќања кон сметки надвор од трезорската сметка и на сметки на другите буџетски корисници (освен на сметките на буџетот од донации и заеми и сметките на расходи на буџетот на дотации) и
- пренос на средства на своите сметки за донации и заеми по основ на буџетско учество по одредени проекти.

Во корист на овие сметки, кои на дневна основа завршуваат со салдо “0”, се врши исклучиво пренос на средства од Основниот буџет (630).

56. Буџетските корисници на товар на сметката на Основниот буџет (631) можат да вршат:

- плаќања по разни основи кон сметки надвор од трезорската сметка и
- плаќање кон сметки на други буџетски корисници (освен сметките на буџетот за дотации, сметките на расходи на буџетот на дотации, донации и заеми).

Во корист на овие сметки се вршат:

- уплати од сметки надвор од трезорската сметка и од сметки на другите буџетски корисници и
- враќање на повеќе или на погрешно платени средства.

57. Буџетските корисници на товар на сметката на буџетот на самофинансирачки активности (787, 788) вршат плаќања по разни основи кон сметки надвор од трезорската сметка, како и на сите сметки на другите буџетски корисници, освен на сметките на буџетот на дотации, сметките на расходи на буџетот на дотации, донации и заеми.

Во корист на сметката на буџетот од самофинансирачки активности се вршат:

- уплати од сметки надвор од трезорската сметка, како и од сите сметки на другите буџетски корисници и
- враќање на повеќе или на погрешно платени средства.

58. Буџетските корисници на товар на сметките на буџет на донации (785) вршат плаќања по разни основи кон сметки надвор од трезорската сметка и на сметки на други буџетски корисници, освен сметките на буџет на заеми, донации, сметките на буџетот на дотации и сметките на расходи на буџетот на дотации.

Во корист на сметките на буџет на донации се вршат:

- уплати на донации од донатори,
- пренос на средства од сметките на основниот буџет (637 и 603) на истиот буџетски корисник по основ на уплата на буџетско учество и
- враќање на повеќе или на погрешно платени средства.

59. Буџетските корисници на товар на сметките на буџет на заеми (786) вршат плаќања по разни основи кон сметки надвор од трезорската сметка и на сметки на други буџетски корисници, освен на сметките на буџет на заеми, донации и дотации.

Во корист на сметките на буџет на заеми се вршат:

- уплати од сметките на заимодавачи и заемопримачи,
- пренос од сметката на основниот буџет на истиот буџетски корисник по основ на буџетско учество и
- враќање на повеќе или на погрешно платени средства.

60. На товар на сметките на буџетот на фондовите се вршат плаќања по разни основи кон сметки надвор од трезорската сметка и на сметките на други буџетски корисници, освен на сметките на буџет на заеми, дотации и донации.

Во корист на сметката на буџетот на фондовите се вршат уплати по основ на:

- приходи и други приливи и
- враќање на повеќе или на погрешно уплатени средства.

61. На товар на сметките на буџетот на приходи на дотации (930) се вршат:
- пренос (трансфер) на средства на сметките на расходи на буџетот на дотации (937 и 903) на буџетските корисници при плаќања од тие сметки и
- враќање на повеќе или на погрешно платени средства.

Во корист на сметките на буџетот на дотации (930) се вршат:

- уплати од страна на буџетските корисници од сметката на основниот буџет (637) и
- враќање на повеќе или на погрешно платени средства.

62. На товар на сметките на расходи на буџетот на дотации (937 и 903) се вршат плаќања кон сметки надвор од трезорската сметка и на сметки на другите буџетски корисници (освен на сметките на буџетот на донации, заеми и дотации).

Во корист на овие сметки, кои на дневна основа завршуваат со салдо “0”, се врши исклучиво пренос на средства од буџетот на приходи на дотации (930).

63. Во корист и на товар на уплатните сметки (840, 841, 843 и 845) се вршат уплати, односно поврати и пренасочувања согласно со Упатството за начинот на евидентирање и распоредување и поврат на јавните приходи.

64. На товар на сметките за самопридонес на општините (784) се врши:

- пренос (трансфер) на средства на сметката на основниот буџет на општината (630) и
- враќање на повеќе или на погрешно платени средства.

Во корист на сметките за самопридонес на општините (784) се вршат уплати од обврзниците за самопридонес.

65. На товар на депозитните сметки (696) се врши:

- поврат на депозитите,
- пренос (трансфер) на други сметки и
- плаќања по разни основи.

Во корист на депозитните сметки (696) се вршат уплати на депозити.

66. Во корист и на товар на сметките (661, 697, 789, 899 и други типови на сметки) се вршат уплати и исплати согласно со потребите на имателите на сметките.

67. По барање на буџетскиот корисник, Трезорот може да дозволи и друга дополнителна комуникација помеѓу сметките, доколку истата е неопходна поради специфичноста во работењето на одредени буџетски корисници и тоа:

- кога буџетски корисник кој во својот состав има единки корисници, остварува приходи од донации, односно од проектни заеми за проект во кој учесници се и единките корисници и треба да се пренесат (трансферираат) средства на сметките на буџетот на донации, односно

на сметките на буџетот на заеми на единките корисници;

- кога еден буџетски корисник остварува приходи од донации, односно проектни заеми, а во проектот учествуваат и други буџетски корисници или единки корисници и на истите треба да се пренесат средства на сметките за донации, односно на сметките за проектни заеми;
- кога буџетскиот корисник, покрај редовната дејност, врши и друга дејност која се финансира од приходи од основниот буџет (631) или од буџетот на самофинансирачки активности (787), при што истиот и ги користи тие услуги, за што е потребно да се изврши плаќање од друга негова сметка и
- други специфични случаи, претходно одобрени од Трезорот.

VIII. Извршување на плаќања за потребите на буџетските корисници

68. Буџетските корисници ги доставуваат барањата за плаќање до трезорските канцеларии најмалку еден работен ден пред денот кога треба да се изврши плаќањето и тоа, најдоцна до 14.00 часот во тековниот ден.

Трезорската канцеларија во Скопје по 12.30 часот прима само барања за плаќања кои се доставени на електронски медиум.

69. Барањата за плаќања за девизни трансакции, буџетските корисници ги доставуваат до трезорските канцеларии најдоцна до 10.30 часот и по нивното одобрување од страна на Трезорот се извршуваат истиот ден.

70. За исплата на плати, надоместоци и придонеси, буџетските корисници ги доставуваат барањата за плаќања на образец 60, образец 70 и Збирно барање за плаќање до трезорските канцеларии по истекот на месецот за кој се однесува платата.

При исплата на плата буџетските корисници задолжително во полето “цел на дознака” во барањата за плаќања образец 60, образец 70 и Збирно барање за плаќање потребно е да го впишат и фолио бројот.

При исплата на средства за задршки од плата не е потребно во полето “цел на дознака” да се впише фолио бројот.

Во случај кога се врши задршка од плата, а средствата е потребно да се рефундираат во соодветните буџети од каде е извршено финансирањето се користи образец 70 при што во полето “цел на дознака” се впишува зборот “рефундација”, сметката, расходната потставка и програмата на која треба да се изврши сторнирањето на расходот.

71. Во трезорските канцеларии се врши контрола на барањата за плаќање од формален аспект (дали се уредно и правилно пополнети сите елементи во барањето за плаќање, дали се потпишани и заверени од овластени лица и сл.).

Во случај кога барањата за плаќање не ја задоволуваат контролата од формален аспект, како и кога податоците внесени во барањата за плаќање не соодветствуваат со податоците од единствената база на податоци во Трезорот, истите се враќаат на буџетскиот корисник.

72. По приемот и извршената проверка на барањата за плаќање во трезорските канцеларии се врши внесување на податоците од поднесените барања за плаќања во системот. Барањата за плаќање се внесуваат мануелно или преку електронски медиум.

73. Трезорот врши проверка дали барањата за плаќање се во согласност со одобрениот годишен буџет за буџетскиот корисник, кумулативниот план, реализацијата (намалена за износот на пријавените преземени обврски за тековната година) и расположивото салдо на сметките.

Барањата за плаќања не се одобруваат доколку не се во согласност со став 1 од оваа точка.

Барањата за плаќање не се одобруваат и кога расходната потставка не е во согласност со намената и основот за плаќање, наведена во целта на дознака, по писмено барање на буџетскиот корисник, како и во други случаи кога Трезорот ќе утврди дека истото е неопходно.

Одобрените плаќања се извршуваат најрано наредниот работен ден.

74. Одобрените барања за плаќање од сметките на буџетските корисници кон сметки надвор од трезорската сметка, Трезорот ги доставува во посебен формат по електронски пат до Народната банка на Република Македонија, заради нивно извршување.

75. За подигање на готовина од страна на буџетските корисници, барањето за исплата на готовина (Образец 80) се доставува до трезорската канцеларија во два примерока, најмалку еден ден пред денот на бараната исплата на готовината, од кои еден се задржува во трезорската канцеларија, а другите се заверуваат со потпис од страна на вработено лице во трезорската канцеларија и се враќаат на буџетскиот корисник.

Барањето во трезорската канцеларија се контролира и се одобрува согласно точка 70 од ова упатство.

Доколку барањето се одобри, готовината се подига наредниот ден, на шалтерите на некоја од филијалите, односно експозитурите на деловната банка, со која Министерството за финансии има склучено договор за вршење на услуги за готовински исплати.

Лицето овластено за подигање на готовината, (чие име и презиме е запишано на образецот), од соодветниот буџетски корисник, ја подига готовината врз основа на документ за лична идентификација и тоа во периодот од 7 до 13 часот.

76. По одобрувањето на барањата за плаќање се врши нивно евидентирање во трезорската главна книга.

77. Буџетските корисници на дневна основа добиваат изводи за прометот и состојбата на своите сметки заради следење и евидентирање на промените на истите, како и на уплатните сметки за кои се надлежни, во писмена форма од трезорските канцеларии, преку веб апликација или по електронски пат од Трезорот.

78. Во случај на погрешно или повеќе платени средства од сметките на Основниот буџет (637 и 603) на буџетските корисници, враќањето на средствата се врши на сметката на основниот буџет (630).

Во случај на погрешно или повеќе платени средства од сметките на расходи на буџетот на дотации (937 и 903) на буџетските корисници, враќањето на средствата се врши на сметката на приходи на буџетот на дотации (930).

79. Во случај кога буџетскиот корисник има потреба од корекција на одредени приходни или расходни ставки, кои при платниот промет биле погрешно искажани односно во случај на поврат на погрешно или повеќе платени средства согласно точка 78 од ова упатство, буџетскиот корисник доставува до Трезорот писмено барање за прекнижување за правилно искажување на видот на расходот, односно приходот, со образложение за настанатата грешка, како и фотокопија од дневниот извод за промет и состојба на сметката.

80. Буџетските корисници на месечна основа потребно е да вршат усогласување на податоците за остварени приходи и реализирани расходи во Трезорската главна книга со податоците од нивната сметководствена евиденција и тоа најдоцна во рок од 10 дена во тековниот месец за податоците од претходниот месец.

81. Во случај кога буџетските корисници имаат отворени сметки по основ на буџетско учество, по завршување на проектот неискористениот дел од средствата буџетските корисници потребно е да го вратат на сметката на основниот буџет (630).

82. Во случај кога буџетските корисници имаат отворени девизни акредитиви во Народната банка на Република Македонија, неискористениот дел од акредитивите по истекување на рокот на важење на истите, буџетските корисници го враќаат на сметката на основниот буџет (630).

IX. Водење на евиденција на преземените обврски на буџетските корисници

83. Буџетските корисници водат евиденција на преземени повеќегодишни обврски и преземени обврски за тековната година.

84. Евидентирањето на пријавување, промена и одјава на преземените обврски се врши со поднесување на Образец за пријавување на повеќегодишни обврски - ПО1, кој е даден во Прилог 7 и е составен дел на ова упатство (во понатамошниот текст: Образец ПО1), односно со Образец за пријавување на обврски во тековна година - О1, кој е даден во Прилог 8 и е составен дел на ова упатство (во понатамошниот текст: Образец О1).

85. Евидентирање на преземени обврски се врши со доставување на обрасците од точка 84 од ова упатство во хартиена форма во трезорските канцеларии или по електронски пат (преку веб апликација со примена на сертификати за електронски потпис). При доставување на обрасците во хартиена форма еден примерок од обрасците останува во трезорската канцеларија, а вториот примерок го задржува буџетскиот корисник.

Доставувањето на обрасците ПО1 и О1 во хартиена форма во трезорските канцеларии се врши најдоцна до 12.30 часот.

86. За користење на веб апликацијата за евидентирање на преземени обврски, буџетските корисници се регистрираат во Трезорот со цел обезбедување право на пристап за комуникација со системот за евиденција на преземени обврски.

1. Евидентирање на преземени повеќегодишни обврски

87. Буџетските корисници ги пријавуваат преземените повеќегодишни обврски за склучен договор, кои предизвикуваат обврска за плаќање во наредни години, за сите видови на расходи, освен за исплатите кои се вршат од разделот 09002 - Министерство за финансии - функција на држава.

88. Пријавувањето на преземените обврски се врши во рок од 15 работни дена, од денот на нивното настанување. Ден на настанување на обврската е датумот кога договорот е потпишан од сите договорни страни.

89. При пријавување на преземените обврски, буџетскиот корисник покрај образец ПО1 доставен во хартиена форма потребно е да приложи и примерок од склучениот договор и добиена согласност согласно член 47 од Закон за буџетите. При пријавување на преземените обврски од страна на буџетскиот корисник преку веб апликација, договорите и согласноста се доставуваат по електронски пат. Доколку буџетскиот корисник не ја пријави обврската во дадениот рок, Трезорот нема да ја евидентира обврската и по истата нема да може да се реализираат плаќања.

90. Кога повеќе буџетски корисници учествуваат во преземање на повеќегодишна обврска, секој буџетски корисник поединечно ја пријавува преземената повеќегодишна обврска со образецот ПО1, за сопствениот дел од обврската.

91. При пријавување на преземените повеќегодишни обврски кај кои износот во договорот е искажан во странска валута, односно постои девизна клаузула, истиот се пријавува во валутата во која е преземена обврската.

92. Доколку елементите во образецот ПО1, не се уредно, целосно и правилно пополнети, како и кога податоците од документот од кој произлегува обврската, не соодветствуваат со внесените податоци во образецот ПО1, обврските нема да бидат евидентирани и буџетските корисници е потребно да ја повторат постапката на пријавување на обврската.

93. По внесување на податоците од образецот ПО1 и нивна проверка и потврдување, буџетските корисници се информираат за бројот на пријавената обврска преку изводот за прометот и состојбата на сметката. При пријавување на преземените повеќегодишни обврски, преку веб апликација, потврдувањето на истите се врши наредниот работен ден.

94. При промена на евидентираниите повеќегодишни преземени обврски, во образецот ПО1 се обележува полето “промена” и се пополнуваат следниве елементи: бројот на обврската, елементите кои се менуваат, датум и место на поднесување и потпис и печат.

95. При промена, со образецот ПО1 доставен во хартиена форма или преку веб апликација, се приложува и примерок од договор или друг акт со кој се потврдува промената на обврската, само доколку промената се однесува на вкупниот износ на обврската.

96. При одјавување на евидентираниите повеќегодишни обврски, се поднесува образец ПО1, при што во образецот се обележува полето “одјава” и се пополнуваат само елементите: број на обврска, датум и место на поднесување и потпис и печат. Во случај кога буџетските корисници претходно вршеле плаќања по евидентираниите пријавени преземени обврски за тековна година кои делумно се одјавуваат, истите се одјавуваат само за износот кој останува за плаќање.

97. При одјавување, покрај образец ПО1 доставен во хартиена форма или преку веб апликација, се приложува и примерок од договор или друг акт со кој се потврдува одјавувањето на обврската.

98. Буџетскиот корисник на квартално ниво врши усогласување со извештаите од Трезорот за пријавените повеќегодишни обврски и во рок од 20 дена по изминување на кварталот, за

кој се врши усогласување доставува потврда до Трезорот, со која потврдува дека сите склучени повеќегодишни договори, се пријавени со ПО1 образец.

99. По истекот на секоја фискална година, за сите евидентирани преземени повеќегодишни обврски пријавени за таа година, по кои не се извршени сите најавени плаќања, за делот на нереализираните плаќања буџетскиот корисник врши промена со доставување на образец ПО1, за пренесување на преземените обврски во наредните години.

2. Евидентирање на преземени обврски во тековната година

100. Буџетските корисници ги пријавуваат преземените обврски за тековната година, за склучен договор, законска обврска и други документи кои можат да предизвикаат обврска за плаќање во некој иден период во тековната година, за износ еднаков или поголем од 370.000,00 денари и тоа за видови на расходи кои се наведени во точка 118 од ова упатство, освен за исплатите кои се вршат од разделот 09002- Министерство за финансии - функција на држава.

101. Пријавувањето на преземените обврски за тековната година се врши во рок од 15 работни дена, од денот на нивното настанување.

102. Буџетските корисници кои имаат евидентирано преземени повеќегодишни обврски, за делот од обврската евидентиран во образец ПО1 кој се однесува за тековната фискална година, поднесуваат образец О1.

103. При пријавување на преземените обврски за тековната година согласно точка 100 од ова упатство, во образецот О1, се обележува полето “пријава преку ПО1“ и во елементот “Број на ПО1*“ се внесува доделениот број на претходно пријавената повеќегодишна обврска со образец ПО1.

104. Пријавувањето на обврска со О1 поврзана преку ПО1, се врши во рок од 30 дена по пријавувањето на повеќегодишната обврска со образец ПО1, односно најдоцна до 31 Јануари за евидентирани повеќегодишни обврски од претходните фискални години.

105. Кога повеќе буџетски корисници учествуваат во преземање на обврска кон еден добавувач, секој буџетски корисник поединечно ја пријавува преземената обврска за тековната година, за сопствениот дел од обврската, доколку износот на истата е еднаков или поголем од 370.000,00 денари.

106. Во случај на пријавување на преземени обврски за тековната година, по договори во кои е утврдена само вкупната вредност на договорот или единечната цена на добрата или услугите кои се предмет на договорот, и во кои износот на месечните обврски зависи од количината на извршените испораки, буџетскиот корисник, во терминискиот план ги утврдува и пријавува вкупните месечни износи на преземените обврски, а исплатите по истите можат да се извршуваат во текот на месецот со доставување на едно или повеќе барања за плаќање зависно од извршените испораки.

107. При пријавување на преземените обврски за тековната година, кај кои износот во документацијата која е основ за нивно преземање е искажан во странска валута, односно постои девизна клаузула, истиот се пријавува во валутата во која е преземена обврската.

108. Доколку елементите во образецот О1, не се уредно, целосно и правилно пополнети, како и кога податоците внесени во образецот О1 не соодветствуваат со податоците од единствената база на трезорот или со податоците од документот од кој произлегува обврската, пријавените преземени обврски нема да бидат евидентирани и буџетските корисници е потребно да ја повторат постапката за пријавување на обврската.

109. По внесување на податоците од О1 обрасците и извршената проверка, истите се потврдуваат како евидентирани преземени обврски по претходна усогласеност со единствената база на трезорот (сметка на буџетски корисник, потпрограма, расположиви средства на расходната ставка од каде се пријавува обврската за плаќање).

110. По внесување на податоците од образецот О1 и нивна проверка и потврда, буџетските корисници се информираат за бројот на пријавената обврска преку изводот за прометот и состојбата на сметката. При пријавување на преземените обврски за тековната година, преку веб апликација, потврдувањето на истите се врши наредниот работен ден.

111. Буџетските корисници пријавуваат промена на евидентираниите преземени обврски, при што во образецот ги пополнуваат елементите: број на обврска и елементите кои се менуваат. Промената на евидентираната преземена обврска ќе се евидентира доколку податоците од образецот О1 се усогласени со податоците во единствената база на трезорот (сметка на буџетски корисник, потпрограма, расположиви средства на расходната ставка од каде се пријавува обврската за плаќање).

112. Буџетските корисници ги поништуваат претходно евидентираниите пријавени преземени обврски за тековната година, во случај на раскинување на склучен договор, престанување на законска обврска и сл. При поднесување на образецот О1 за одјавување на обврската, буџетските корисници го пополнуваат само елементот “број на обврска”.

113. Во случај кога буџетските корисници претходно вршеле плаќања по евидентираниите пријавени преземени обврски за тековна година кои делумно се одјавуваат, истите се одјавуваат само за износот кој останува за плаќање.

114. При плаќање на евидентираниите пријавени преземени обврски, буџетскиот корисник во барањето за плаќање, во полето “цел на дознака” ги впишува буквите “ОБ” и го внесува бројот на преземената обврска (од образец О1), потоа ја впишува буквата “Р” и го внесува бројот на рата по која се врши плаќање согласно со терминскиот план за плаќање. Износот наведен во барањето за плаќање треба да биде еднаков или помал од износот наведен во терминскиот план за плаќање. При доставување на барање за плаќање по пријавена преземена обврска со образец О1, кој не е поврзан со ПО1, доколку се врши плаќање на прва рата, истовремено со барањето за плаќање, во трезорската канцеларија се приложува и примерок од склучен договор, законска обврска и други документи кои се основ за обврската за плаќање. Во трезорската канцеларија се врши контрола на вкупниот износ на преземената обврска согласно приложената документација, со вкупниот износ во пријавениот образец О1.

115. Плаќањето на претходно евидентираната пријавена преземена обврска треба да се изврши согласно со терминскиот план за плаќање наведен во образецот О1, но не подоцна од 30 дена по истекот на истиот.

116. Кога се врши плаќање на пријавена преземена обврска од точка 106 од ова упатство, вкупниот износ на сите барања за плаќање поднесени за плаќање на месечната обврска,

треба да биде еднаков или помал од износот на месечната обврска наведен во терминскиот план.

117. Доколку буџетските корисници не поднесат барање за плаќање во рокот утврден во точка 115 од ова упатство, потребно е да извршат промена на термините за плаќање со поднесување на образецот О1.

118. Буџетските корисници ги пријавуваат преземените обврски за следниве видови расходи и тоа:

421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, за следните расходни потставки:

421220 - Дрва

421230 - Јаглен

421240 - Течни горива

421290 - Други материјали за греење

421430 - Транспорт на стоки

421440 - Транспорт на луѓе

423 - Материјали и ситен инвентар - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки

424 - Поправки и тековно одржување - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки

425 - Договорни услуги - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки

426 - Други тековни расходи, за следните расходни потставки:

426210 - Расходи за репрезентација

426310 - Семинари и конференции

426410 - Објавување на огласи

426990 - Други оперативни расходи

480 - Купување на опрема и машини - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки

481 - Градежни објекти - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки

482 - Други градежни објекти - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки

483 - Купување на мебел - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки

484 - Стратешки стоки и други резерви - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки

485 - Вложувања и нефинансиски средства - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки

486 - Купување на возила - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки.

Х. Доставување на податоци за достасани ненамирани обврски на буџетските корисници

119. Буџетските корисници на основниот буџет на Република Македонија во рок од 15 дена по истекот на секој месец, доставуваат преглед на достасани ненамирани обврски, кој е даден во Прилог 9 и е составен дел на ова упатство, со состојба од последниот ден на претходниот месец.

Прегледот на достасани ненамирени обврски ги содржи следните податоци:

- раздел на буџетскиот корисник,
- РКБ на буџетскиот корисник,
- назив на буџетскиот корисник,
- обврски до 30 дена (освен за расходните ставки 401 и 402),
- обврски до 60 дена (освен за расходните ставки 401 и 402),
- обврски над 60 дена (утужени, неутужени и вкупно, освен за расходните ставки 401 и 402),
- вкупно ненамирени обврски по достасаност (освен за расходните ставки 401 и 402),
- вкупно ненамирени обврски по расходна ставка и
- вкупно ненамирени обврски за сите расходни ставки.

За сите достасани ненамирени обврски над 60 дена буџетскиот корисник доставува детално писмено образложение.

120. Буџетските корисници кои во својот состав имаат единки корисници доставуваат збирен преглед за своите обврски и за обврските на своите единки.

121. Доколку буџетските корисници не го достават прегледот на достасани ненамирени обврски во предвидениот рок, Трезорот може да го одложи одобрувањето на финансиските планови на буџетскиот корисник или да го одложи одобрувањето на барањата за плаќање поднесени од страна на буџетскиот корисник.

XI. Спроведување на времено финансирање на буџетските корисници

122. Во услови кога Буџетот на Република Македонија односно Буџетот на општината не е донесен до 31.12 во тековната година за наредната фискална година, Трезорот одобрува исплати на средства по сметки, по потпрограми и ставки на буџетските корисници, но најмногу до една третина од вкупно извршените расходи во првиот квартал од претходната фискална година најдоцна до 31-ви март.

Висината на една третина од вкупно извршените расходи во првиот квартал од претходната фискална година по сметки, по потпрограми и ставки за секој буџетски корисник ја пресметува Трезорот. Врз основа на пресметката на Трезорот, буџетскиот корисник може да врши прераспределби на средства меѓу потпрограми и ставки согласно потребите.

XII. Најавување на очекувани приходи и планирани расходи

123. Заради планирање на ликвидноста на трезорската сметка, буџетските корисници до Министерството за финансии ги најавуваат сите очекувани приливи и планирани одливи чиј неделен кумулативен износ е еднаков или поголем од 10.000.000,00 денари, најдоцна до последниот работен ден од тековната недела, за да бидат вклучени во проектираните приливи и одливи за наредната недела. Во најавата е потребно да се наведе типот на сметката, двоцифреното konto, износот и деновите во кои ќе се реализираат приливите и одливите. Доколку буџетските корисници, во предвидениот рок, не ги најават сите очекувани приливи и планирани одливи Трезорот може да го одложи одобрувањето на барањата за плаќање поднесени од страна на буџетскиот корисник.

XIII. Преодни и завршни одредби

124. Со денот на отпочнувањето на примената на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на трезорско работење (“Службен весник на Република Македонија” бр. 161/09, 171/10 и 118/12).

125. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 08-39667/2

23 декември 2013 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.